

ПОВИК ЗА ТУТОРИ

Во рамките на проектот:

„Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиран од Европска Унија

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: **„Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“**, објавува повик за ТУТОРИ кои ќе одржуваат турски средби со средношколци Роми во четврта година кои се стипендисти во рамките на проектот. Турските ќе одржуваат два турски часови неделно по предметите Македонски јазик, Англиски јазик, Математика или еден од останатите предмети наведени како задолжителни предмети за полагање државна матура и предметот Проектна задача на ученикот, во период од 15 Мај до 15 Јуни, преку индивидуален работен план подготвен од страна на турскиот и ученикот/турсираниот.

Опис на активноста турсство

Турсството е дополнителна академска помош и поддршка за средношколците Роми преку одржување на индивидуални часови на турскиот и ученикот за одреден наставен предмет за договорени наставни содржини, во договорени датуми, времетраење и место на одржување. Целта на турсството е поуспешно совладување на наставните содржини и успешно полагање на државната матура. Турсството претставува можност за учениците Роми во текот на своето средно образование, да соработуваат и бидат турсирани од страна на турски (професор, наставник) кој ќе ги подучува, насочува, советува, охрабрува, мотивира и го поддржува развојот на нивните знаења, вештини и способности за реализирање на нивните лични, академски и кариерни цели, совладување на материјата предвидена со наставната програма во училиштата каде учат со цел за понатамошно продолжување на нивното образование или градење на капацитет за настап на пазарот на труд. Временската рамка за реализирање на турските средби е од 15 Мај 2019 до 15 Јуни 2019.

Цели на турсството

- Да им помогне на турсираниите да идентификуваат, креираат и реализираат индивидуални цели на личен и професионален план;
- Да поддржи развој на средношколци лидери кои имаат знаење, вештини и способности за реализирање на своите лични и кариерни цели;

- Да ги поттикне туторираните да ги развијат своите вештини и капацитети за надминување на образовните предизвици и понатамошно продложување со нивното образование, односно запишување на прв циклус на студии;
- Да креира култура која го гледа туторството како ефикасен начин за развој на поединецот и можност за негово лично, академско и професионално остварување.
- Да ги поттикне, мотивира, охрабри, стимулира, туторираните ученици да ги искористат активностите на проектот за градење на капацитети, вештини и знаења за настап на пазарот на труд.
- Да придонесе кон успешно полагање на државната матура на учениците во 4та година

Работни задачи и надоместок за тутори

- Да подготви индивидуален работен план во соработка/согласност со туторираниот ученик;
- Да ја следи динамиката на реализација на работниот план, да одржува контакти со туторираниот и да воспостави взамен однос базиран на доверба и почит;
- Да одржува туторски средби со времетраење од 45мин за еден час, односно најмалку 2 часа неделно во период од 15 Мај 2019 до 15 Јуни 2019;
- Да го мотивира и охрабрува туторираниот да го надоградува своето знаење и да ги зајакнува своите вештини;
- Да дава фидбек на личниот, академскиот и професионалниот развој на туторираниот;
- Да подготвува месечен извештај за реализираните туторски средби и напредокот на ученикот;
- Навремено да ги доставува потребните документи/извештаи до организацијата;
- Да одржува средби со проектниот тим;
- Да го потсетува туторираниот за составување и праќање на извештај за одржаните туторски средби

*** Селектираните лица ќе склучат договор за авторско дело во кое ќе се регулираат работните задачи и висината на авторскиот надоместок. По исполнување на нивните работните задачи во временската рамка за реализирање на менторството, менторите ќе добијат авторски надоместок во бруто износ од 50 евра за ангажман од еден месец, во денарска противвредност.

Услови за пријавување за тутор

Кандидатите за тутори треба да ги исполнат следните услови:

- Да се дипломирани лица како наставници/професори по некој од горе наведените предмети;
- Да се дипломирани лица во редовен работен однос како наставници/професори на некои од приватните или јавните средни училиште во Република Северна Македонија;

- Предност ќе имаат лица кои имаат претходно искуство во давањето на турска поддршка на ученици Роми

Потребни документи за пријавување за турс

За пријавување за турс треба да се достават следните документи:

- Електронска пријава за турс (<https://forms.gle/QuusQbu7gauhAadN8>)
- документ кој го потврдува степенот на завршено образование (уверение/диплома);
- кратка биографија (CV)

Начин на пријавување за турс

- да се кликне на линкот за пријава, да се пополни и испрати;
- да се испрати скениран документ кој го потврдува степенот на завршено образование (диплома/уверение),

Горе наведените документи потребно е да се скенираат и пратат на е-маил адресата:

office@romaversitas.org.mk со назнака **пријавување за турс во учебната 2018/2019**

Краен рок за пријавување

Краен рок за пријавување на повикот за турс е 12 Мај (Петок) 2019 година!

****Турсството во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“ ќе се спроведува во следните градови: Битола, Куманово, Пехчево, Прилеп, Радовиш, Скопје, Струмица и Тетово.**

Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја изврши комисијата составена во рамките на проектот.